



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 19

Скопје, 31 мај 1947 год.

Год. III

Во служб. весник на НРМ се излегуе по време. Разписите се и праќаат во дупликат пишани на машина во проред на една страна од табакот, на адреса: Служб. весник на НРМ — ул. Маршал Тито бр. 10 — Скопје. Разписите не се враќаат.

Цена на весникот е 4 дин. од табак. Преплата за една година 250 динари а за едно полугодие 130 динари — Преплата се испраќа преку Народна банка на ФНРЈ Централна за НРМ — Скопје — чек сметка 8-801-129 или се внася во самата администрација на весникот.

На основание чл. 7 од Уредбата за Фондот на раководството на предпријатијата (Фонд на раководството) и Централен фонд на предпријатијата (Централен фонд) на државните градежни предпријатија од општодржавно и републиканско значење, Владата на Н. Р. Македонија пропишуе

УРЕДБА

за Фондот на раководството на предпријатијата (Фонд на раководството) и Централниот фонд на предпријатијето (Централен фонд) на државните градежни предпријатија од локално значење на територијата на Н. Р. Македонија.

Чл. 1.

Доприносот на Фондот на раководството каи државните градежни предпријатија како и Централниот фонд при надлежните административно-оперативни раководства на тие предпријатија ќе се уплатува според прописите на ова Уредба.

Чл. 2.

Средствата на Фондот на раководството се осигуруваат од одредените постотки од предвидената или непредвидената печалба на предпријатието.

Сметководниот фактор, врз основа на кои ќе се пресметува постотокот од предвидената печалба која оди во Фондот на раководството ќе биде оној, кој што ќе го одреди Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ за државните градежни предпријатија од општодржавно и републиканско значење.

Чл. 3.

Врз основа на одредениот општ сметководен фактор предпријатието ќе го пресмета постотокот на доприносот на Фондот на раководството од предвидената печалба која печалба се одредува според член 2 од Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни предпријатија од локално значење и за печалбата и расподелбата на печалбата на овие предпријатија во Н. Р. Македонија, по следниот образец:

$$P = \frac{B \cdot F}{D}$$

што значи:

P — постоток од предвидена печалба за односниот градежен обект кој оди во Фондот на раководството;

B — број на потребните работни сати (според нормата) за одреден градежен обект;

F — општ сметководен фактор од чл. 2 став II од оваа Уредба;

D — износ на предвидената печалба за односниот градежен обект.

Предпријатијата кој што имаат градежни трошкови неоправдано поголеми од нормираниите и во постотокот одредените градежни трошкови го губат за односниот време правото на допринос во Фондот на раководството, што важи и за работи засметани на база на дополнителна анализа.

За оправданост на поголеми градежни трошкови одлучува непосредниот административно-оперативен раководител.

Чл. 4.

Постотокот на доприносот на Фондот на раководството од непредвидената печалба (која градежните предпријатија ја остваруваат со смалувањето на нормираниите трошкови на материјалот, платите на изработувачката и во постотокот одредените општи трошкови на градителството и трошкови на управата и продавачката ќе биде оној колку ќе го одреди Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, за државните градежни предпријатија од општодржавно и републиканско значење.

Основа за пресметување на непредвидената печалба кај трошковите за кои од разливите наведени во членот 1 став IV од Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни предпријатија од локално значење и за печалбата и расподелбата на печалбата на овие предпријатија во Н. Р. Македонија, не би било возможно да се утврдат нормите на трошковите, ја одредува Министерството на градежите на Н. Р. М. во согласност со Планската комисија при Владата на Н. Р. Македонија.

Постотокот на смалувањето овие трошкови кој што се утврдат со образувачка калкулација не може да го премине постоток на смалувањето кое што на дотичното предпријатие му е признат за работи извршени во текувата година со нормирани градежни трошоци.

Чл. 5.

На име на доприносот на Централниот фонд овие предпријатија се должни да уплатуваат 5% од својот фонд на раководството на својот надлежен административно-оперативен раководител.

Чл. 6.

Фонд на раководството ќе оснува предпријатијата со 1 јануари 1947 год.

Централниот фонд ќе оснува административно-оперативните раководители со 1 јануари 1947 год.

Постотокот на печалбата за 1946 год. кој што ќе влегува во фондот на раководството ќе биде оној колку ќе пропише Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ за државните градежни предпријатија од општодржавно и републиканско значење.

Чл. 7.

По блиски одредби за спроведувањето на оваа Уредба ќе донесе Министерството на градежите на Н. Р. Македонија.

Чл. 3

Ова Уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Н. Р. Македонија“, а ќе се применува од 1 Јануари 1947 год.

Скопје, 29. I. 1947 год. Бр. 1086

Претседател на Владата на Н. Р. Македонија:
Лазар Колишевски, с. р.

Министер на градежите:

Т. Ношпап с. р.

172

Со цел да им се на работниците, овозможи и даде општо образование, а на основа чл. 1 од Законот за овластување Владата да донесува уредби по прашања од народното стопанство и обновата на земјата, Владата на Народна Република Македонија, на предлог на Министерот за просвета, ја донесува следната

УРЕДБА

за отворање школа за општо образование на работниците

Чл. 1

Во Скопје се отвара школа за општо образование на работниците. Во школата ќе се примат првенствено работнички деца и новатори.

Чл. 2

Школата има шик и виши курсе. Два курса трајат по две години. Нижниот курс ќе го посетуваат работници со малку завршено основно училиште, а вишниот курс работници кои што имаат два класа оредна школа или некоја друга школа во ранг на два класа средна школа.

Чл. 3

Се овластува Министерот за просвета да пропише наставен план, програм и правилник за полагање на испити и оценување на слушателите.

Чл. 4

Оваа Уредба влегуе во сила од денот на објавувањето во „Службениот весник на НРМ.“

Бр. 3873 — 19 V 1947 г.

Претседател на Владата
Л. Колишевски

Министер за просвета

Н. Манчев

173

На основание чл. 53 од Уредбата за определување на социјалното осигурување по прописите на Законот за социјалното осигурување на работниците, намештениците и службениците, Министерството на трудот на НРМ издава

ПРАВИЛНИК

за паричните еквиваленти за придлелностите во кои се дават во натура:

Чл. 1

За осигурените лица при Државниот завод за социјално осигурување на подрачieto на НРМ кои осем паричните придлелности или ако вместо нив получаваат за својот труд придлелности во натура, се установуваат следните стапности во пари за придлелностите во натура:

3. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВО НАТУРА ВО ВОЗРАСНИ

- 1) Со квартира, храна, отопление, осветление и пр. дневно 30 или месечно — — — — 900 дин.
- 2) Без квартира, само храна — закуска, ручок и вечера — дневно по 25 дин. или месечно — — — — 750 дин.
- 3) Облекло и прање на алишта, месечно — — — — 200 дин.
- 4) Обувки, месечно — — — — — — — — 100 дин.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВО НАТУРА ЗА ДОМАШНИ СЛУГИ И СЛУГИНИ

- 1) Со квартира, храна, отопление, осветление и пр. дневно по 30 динари или месечно — — — — 900 дин.

- 2) Без квартира, само храна, закуска, ручок и вечера — дневно по 25 дин. или месечно — — — — 750 дин.
- 3) Облекло и прање на алишта, месечно — — — — 100 дин.
- 4) Обувки, месечно — — — — — — — — 50 дин.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВО НАТУРА САМО ЗА

ОДДЕЛНИ ОБРОЦИ

- 1) Закуска по 5 дин. дневно или месечно — — — — 150 дин.
- 2) Ручок 11 динари дневно или месечно — — — — 330 дин.
- 3) Вечера 9 динари дневно или месечно — — — — 270 дин.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВО НАТУРА ЗА КВАРТИРИ

И ДРУГИ ПРОСТОРИИ

- 1) соба и кујна на едно големо помештение кое може да служи за соба и кујна месечно — — — — 150 дин.
- 2) една соба и кујна месечно — — — — — — — — 200 дин.
- 3) две соби месечно — — — — — — — — — — 300 дин.
- 4) три соби месечно — — — — — — — — — — 400 дин.
- 5) и поатаму за секоја соба месечно — — — — 100 дин.
- 6) одделна соба со нужната покуќнина месечно — — — — 300 дин.
- 7) за спавање на кревет во општа соба дневно — — — — 5 дин.

2. ЖИВОТНИ АРТИКЛИ И ОСТАНАЛИТЕ ПОТРЕБИ

- | | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| 1) пшеница | за еден килограм | 4,55 дин. |
| 2) рж | за еден килограм | 4,25 дин. |
| 3) царевича | за еден килограм | 4,25 дин. |
| 4) јачмен | за еден килограм | 4,30 дин. |
| 5) овес | за еден килограм | 3,90 дин. |
| 6) грах | за еден килограм | 11 дин. |
| 7) компир | за еден килограм | 7,— дин. |
| 8) пшенично брашно | за еден килограм | 6,— дин. |
| 9) смесено брашно | за еден килограм | 5,57 дин. |
| 10) ржано брашно | за еден килограм | 5,42 дин. |
| 11) царевично брашно | за еден килограм | 5,30 дин. |
| 12) трици | за еден килограм | 1,50 дин. |
| 13) трици | за еден килограм | 1,50 дин. |
| 14) хлеб | за еден килограм | 6,— дин. |
| 15) сува сланина | за еден килограм | 48,— дин. |
| 16) маст свинска | за еден килограм | 56,50 дин. |
| 17) месо говедско | за еден килограм | 40,— дин. |
| 18) млеко | за еден литар I категорија | 8,— дин. |
| | II категорија | 7,50 дин. |
| 19) кисело млеко | за еден кгр. I категорија | 10,— дин. |
| | II категорија | 9,50 дин. |
| 20) путер или масло | за еден килограм | 80,— дин. |
| 21) сирење | за еден килограм | 22,— дин. |
| 22) вејтин | за еден литар | 37,50 дин. |
| 23) вино по малигана | | 1,70 до 2,20 дин. |
| 24) ракија мута од 40 ст. I, 25 дин. степен | | |
| 25) ракија мека или сливова за еден литар до 40 степени од степен 1,05 д. преку 40 степен од степен 1,25 д. | | |
| 26) пиво: а) буриња за 1 хл. | | 1199,42 дин. |
| б) за 1 хл. во шишиња | | 1316,— дин. |
| 27) оцет за еден литар | | 12,— дин. |
| 28) свиња жива мера | од 17 до 25,— дин. | |
| 29) овци жива мера | од 10 до 13,— дин. | |
| 30) кози жива мера | од 8 до 10,— дин. | |
| 31) дрва првокласни за еден куб. метар | | 500 дин. |
| 32) дрва второкласни за еден куб. метар | | 375 дин. |
| 34) дрвени ваглишта за 1 кгр. од букови и дабови дрва 2,90 а од еловина и смрека | | 2,40 дин. |
| 35) камени ваглишта за 1 тон литнит капациски | | 250 дин. |
| 36) дрва за коњски товар | | 150 дин. |
| 37) дрва за магарешки товар | | 100 дин. |

Чл. 2

Овој Правилник влегуе во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 1355 — 22 март 1947 година.

Министер на трудот на НРМ
К. Петрушев с. р.

374

Врз основа на точ. 10 од напатствието бр. 871/47 за Комитетот за социални грижи при Владата на ФНРЈ (Службен лист на ФНРЈ бр. 19 од 7 март 1947 год.) Министерството на финансите на НРМ во согласие со Министерството на социални грижи на НРМ бр. 1316 од 17 март 1947 год. донесуе следното

РЕШЕНИЕ

за начинот на исплата на помоштите на фамилиите на кои хранителите се навогат на отслужување воениот срок во Ј. А.

1/ Исплата на паричната помош, по Уредбата за давање на паричните помошти на фамилиите на кои хранителите се на отслужување на воениот срок во Ј. А. ќе се врши врз основа на правоснажните решенија донесени од извршните одбори при околиските и градските н.о. и тоа на лицата и во износи назначени во истите.

2) Наредбата за исплата ја издава Министерот на социалните грижи на НРМ на својот сметководен отсек врз основа на пом. решенија во предходната точка. Врз основа на така издадената наредба сметководниот отсек ќе ја изврши исплатата.

3) Исплатата има да се врши со чек преку Македонската стопанска банка-Централа на Народната банка на ФНРЈ за НРМ. Исплатната каса ќе ја врши исплатата по чекот само ако на истиот м.н.о. ставил заверка дека не настанила промена од чл. 10 и 18 од Напатствието бр. 871/47 на Комитетот на социалните грижи при Владата на ФНРЈ.

4/ За ликвидација и евиденција по овие помошти важи Правилникот за начинот за исплатување на инвалидските припадности на Министерството на социалните грижи на НРМ бр. 1555 (Службен весник бр. 14 од 9 II 47 г. во колку не е инаку предвидено со Напатствието бр. 871/47.

5/ Решенијата на извршните народни одбори треба да бидат донесени само врз основа на документи со кои ќе ги пропише Министерот на социалните грижи на НРМ.

6) Ова решение влегуе во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на НРМ.“

Бр. 9430, 18 март 1947 год. — Скопје

Министер на финансите
(Д. Камбаз с. р.)

175

Врз основа на точка 4 од Решението за начинот на пресметувањето на постотокот на предвидената печалба на градежните претпријатија („Службен лист ФНРЈ“ бр. 5 од 17 I 1947 год.) а по согласие на Министерот на финансите на НРМ

РЕШАВАЊА

Индивидуалната стопанска предвидената печалба за Федералното градежно претпријатие „ФЕГРАП“ во Скопје и за градежните претпријатија во Скопје, Витола, Штип, Гевгелија—Велес изнесуе 0,6%.

Ова Решение влегуе во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“ а ќе се применуе од 1-I-1947 година.

Бр. 5010 од 29 април 1947 година.

Министер на градежите:
Т. Ноштал, с. р.

376

Со цел за правилно спроведување Уредбата за стрижење и откуп на волната за економската 1947-48 година, како и Решението за времето и начинот на стрижењето на овци Јагњина и овнови во економска 1947-48 година донесуам следната

НАРЕДБА

1) Се забрануе влечење на волна во чисти и државни подвладнички за времето од 20 април до 15 јуни т. г.

Народните одбори да водат контрола на правилно спроведување на ова Наредба.

3) Ова Наредба влегуе во сила од денот на потпишувањето.

Бр. 6135 — 19 април 1947 година, Скопје

Министер
на индустрија и рударство:
Инж. Г. Василев, с. р.

177

Врз основа член 7 од Уредбата за Фондот на развојството на претпријатијата и Централниот фонд на претпријатијата на државните Градежни претпријатија од локално значење на територијата на Н. Р. Македонија, пропишуам

НАПАТСТВИЕ

За спроведување Уредбата за Фондот на раководството и Централниот фонд на државните градежни претпријатија од локално значење на територијата Н. Р. Македонија

1) Во цел на призивање на работните колективи за експлоатација во основа и понатамошното развивање градежницата е основан Фонд на раководството. Овој фонд дава на работниците и службениците можност на посредно учество во користење на добивката на претпријатието. Средствата на Фондот наменени се: за одделни наградни на ударниците, новаторите, рационализаторите како и другите на работа истакнати работници и службеници на претпријатието; за изградбата на живи жилишта и социални установи (објекти, детски јасли, ученички домови, амбуланти, мензи и слично) како и за изградбата културни установи (клубови, библиотеки, читалишта, биоскопи, спортски игралишта и сл.). Спрема това Фондот на раководството им дава на работниците и службениците како и на раководците на претпријатието, нов и уште појак поттик да постигнат постојано поразителни и поголеми успеси по градежницата со поголеми производствени показатели, поарнување квалитетот на работата и снижување на цените на коштањето.

2) Доприносот на Фондот на раководството се одредуе во постоток од вкупно предвидената добивка, а одделно во одреден постоток од непредвидената добивка. Спрема тоа од банковата сметка на предвидената добивка најнапред ќе се искористи оној дел на добивката кој што се уплатуе во Фондот на раководството а остатокот на банковата сметка на добивката се врши понатамошна расподела на добивката. Исто така од непредвидената добивка се издвоуе оној дел кој што се уплатуе во Фондот на раководството.

3) Постоток на доприносот на Фондот на раководството се пресметуе врз основа општиот сметковен фактор, предвидената добивка и бројот на потребни работни саати (спрема норми) и тоа по следниот образец:

$$П = \frac{В \times Ф}{Д}$$

што значат:

П = Постоток од предвидената добивка за одвојување градежен објект кој што иде во Фондот на раководството.

В = Број на потребните работни саати (спрема норми) за односниот градежен објект;

Ф = Општ сметковен фактор врз основа на кого се пресметуе постотокот на предвидената добивка кој што иде во Фондот на раководството. Општиот сметковен фактор изнесуе 10 (десет). Истиот е определен со решение на Стопанскиот совет објавено во „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5 од 16 I 1947 год.

Д = Износ на предвидената добивка за односниот градежен објект.

Пример: за пресметување постотокот од предвидената добивка врз основа на кој се пресметуе доприносот на Фондот на раководството:

Кај градежното претпријатие А) предвидената добивка за еден обект изнесуе 160.000.— динари; бројот на потребните работни саати (спрема норма) изнесуе 212.500.— општиот сметковен фактор „10“ спрема тој постоток од предвидената добивка би изнел:

$$\Pi \frac{212.500 \times 10}{160.000} = 1328$$

А, доприносот на Фондот на раководството би изнел 21.250 при предвидената добивка 160.000 динари.

3) Кај градежните работи за кои што не било вклучено да се утврдат нормите на трошоци туку тие трошоци се пресметуваат дополнително, постоток на добивката за Фондот на раководството ќе се пресметуе по истата формула како за работи со нормирани трошоци.

На место елементот од предната формула „Б“ — број на потребни работни саати ќе се земе стварниот број на работните саати, а место елементот „Д“ — предвидена добивка“ ќе се земе пресметковна предвидена добивка која што се утврдуе дополнително врз основа коначно извршената претметка.

6) Претпријатијата кои што имаат градежни трошоци неоправдано поголеми од нормираните и во постотокот на одредените градежни трошоци губат за односно време право на допринос за Фондот на раководството што важи и за работи кои што се пресметуваат на база на дополнителната анализа.

6) Со решение на Стопанскиот совет („Службен лист на ФНРЈ“ Бр. 3 од 10 II 1947 год. е одреден постотокот на доприносот кој што се уплатуе на Фондот на раководството од вкупната и непредвидена добивка на претпријатието и истиот износи:

а) кога претпријатието ги смали нормираните трошоци на материјалот, платите на изработувачката и во постотокот одредените општи трошоци на градилиштето и трошоците на управата и продавачката до 15% (петнаесет од сто) се уплатуе во Фондот на раководството 40 (четириесет од сто) од вкупната непредвидената добивка;

б) кога пак претпријатието ги смали горните трошоци преку 15% (петнаесет од сто) во тој случај се уплатуе во Фондот на раководството 50% (педесет од сто) од вкупната непредвидена добивка на претпријатието.

Пример: полната цена на работњето износи 9.000.000.— динари (подробирајќи тука: трошоците и материјалот, платите на изработувачката и во постотокот одредените општи трошоци на градилиштето и трошоци на управата и продавачката) и кога тие трошоци се намалат за 12% непредвидената добивка би изнела 1.090.000.— динари. Бидејќи трошоците се намалени до 15% во тој случај во Фондот на раководството се уплатуе 40% од непредвидената добивка, што би изнело 432.000.— Во колку пак трошоците се намалат за 20% непредвидената печалба би изнела 1.600.000.— дин. Бидејќи пак овдека трошоците се намалени преку 15% во тој случај во Фондот на раководството се уплатуе 50%, што би изнело сумата 900.000 динари.

7) Со Фондот на раководството управуе директорот на претпријатието.

Директорот е должен при употреба на средствата од Фондот на раководството да се советуе со синдикалната организација на претпријатието. Синдикалните организации можат на одлуките од директорот со кој што не се сложиле да стават забелешки на надлежниот административно-оперативен раководител под кој што дотичното претпријатие подготвјува.

За употреба средствата на Фондот на раководството директорот на претпријатието ќе изработи по советување со

синдикалната организација план на трошење за работната година. Истовремено директорот на претпријатието ќе изработи план на предвидување за колку треба да се створи полната цена на контането на градежните услуги во текот на годината.

8) Во текот на годината на Фондот на раководството се уплатуе како аванс:

а) 50% (педесет од сто) од доприносот на Фондот на раководството од привремено пресметаната добивка врз основа припремените ситуации.

б) 75% (седумдесет и пет од сто) од доприносот за Фондот на раководството од предвидената добивка пресметана на обекти кои што се завршени, пресметани и примени.

Коначна пресметка на доприносот во Фондот на раководството ќе се изврши на крај на работната година кај претметуе на добивката.

9) За наградување директорот, неговите заменици, техничкиот персонал, истакнатите работници и службеници на претпријатието се основае Централен фонд кај администрацијата, оперативните раководители за претпријатијата под нивното раководство.

Во Централниот фонд на претпријатијата се уплатуе 5% (пет од сто) од вкупниот износ на Фондот на раководството остварен од предвидената и непредвидената добивка на претпријатијата.

Со Централниот фонд управуе надлежниот административно-оперативен раководител.

Административно-оперативниот раководител наградуе поедини директори, заменици на директори, технички персонал и поедини работници и службеници врз основа утврдени критериуми да тие заслужат да бидат наградени.

Директорот како и синдикалната организација на претпријатието можат да му поднесат на административно-оперативниот раководител образложен предлог кои службеници и работници треба да се наградат од средствата на Централниот фонд.

10. Централен фонд ќе осниват надлежните административно-оперативни раководители со 1 јануари 1947 год.

Ова нипатство ќе се применуе од 1 јануари 1947 год.

Бр. 5356

Министер:

14. V. 1947 год. — Скопје

Т. Ношпаљ с. р.

СОДРЖАЈ

171 Уредба за Фондот на раководство на претпријатијата (Фонд на раководството) и Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на државните претпријатија од локално значење на територијата на НР Македонија	199
172 Уредба за отварање школе за општо образование да работниците	200
173 Правилник за паричните екваленти за принадежностите кои се даваат во натура	200
174 Решение за начинот на исплата на фамилиите на кои хранителите се навагаат на отслужење војниот срок во Ј. А.	201
175 Решение за одредување на индивидуална стопа на предвидената печалба за „Феграл“ и градежни претпријатија во: Скопје, Битола, Титов Велес и Штип	201
176 Наредба за забранување влечењето на валута од 20 април до 15 јуни 1947 год.	201
177 Напастиве за спроведување на Уредбата за Фондот на раководството и Централниот фонд на државните градежни претпријатија од локално значење	201